



Средба на правниците

10-12 Мај, 2018 година
Хотел Метропол
Езерски комплекс, Охрид

50
години



ПРВ ДЕН (четврток – 10 мај 2018)

10:00-11:00

Регистрација на учесници

11:00-11:10

Свечено отварање на 78-та Средба на правниците

11:10-11:40

Тема 1: „Бришењето на трговците од трговскиот регистер согласно членовите 552а и 552б од ЗТД“.
Предавач: ироф. д-р Димитијар Гелев, ирофесор на Правен факултет „Јустинјан Први“, УКИМ Скопје

11:40-12:10

Тема 2: „Спецификите при уписите во Трговски регистар – прблеми и дилеми“.
Предавач: Драѓана Бахчовановска Шошковска, раководител на одделение за вршење на трговски регистар и овласитено лице за регистрацији

12:10-12:40

Тема 3: „Конкуретската клаузула, законска забрана за конкуретско дејствување, со осврт на обврската за деловна тајна“.
Предавач: Хилда Мешкова, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје

12:40-13:10

Пауза

13:10-13:40

Тема 4: „Улогата на инспекцијата на трудот во остварување на правата на работниците од работен однос“.
Предавач: Злате Стојановски, в.д. раководител на сектор за инспекциски надзор од областа на работниот однос

13:40-14:10

Дискусија, прашања и одговори

ВТОР ДЕН (петок – 11 мај 2018)

10:30-11:00

Тема 5: „Предизвиците кај практиката во однос на нечесните клаузули во потрошувачките договори“.
Предавач: ироф. д-р Јагранка Дабовиќ, ирофесор на Правен факултет „Јустинјан Први“, УКИМ Скопје

11:00-11:30

Тема 6: „Контраверзии во законодавството и практиката во врска со сопственичките тужби, ништовноста и раскинувањето на договорите“.
Предавач: ироф. д-р Кирил Чавгар, судија во иензија

11:30-12:00

Тема 7: „Штетни договори и одговорност за материјална штета“.
Предавач: ироф. д-р Осман Кадриу, Уставен судија

12:00-12:30

Пауза

12:30-13:00

Тема 8: „Одговорност на управители за надомест на штета – дилеми и спорни правни прашања од судската практика“.
Предавач: Љубица Колиќ, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје

13:00-13:30

Тема 9: „Надомест на штета од вршење на професионална дејност на извршители, адвокати, нотари, лекари, вештаци и проценители“.
Предавач: Лидија Димова, судија во Основен суд Велес

13:30-14:00

Дискусија, прашања и одговори

ТРЕТ ДЕН (сабота – 12 мај 2018)

10:30-11:00

Тема 10: „Измени на законот за јавни набавки – зголемување на транспарентноста“.
Предавач: м-р Александра Пејревска, помлад соработник во Сектор за следење на системот за јавни набавки и ујравување со ЕСЈН

11:00-11:30

Тема 11: „Вработување во јавниот сектор согласно измените на законот за административни службеници“.
Предавач: Сјасе Глиѓоров, директор на Агенција за администрација

11:30-12:00

Дискусија, прашања и одговори